

## 22. СРЕДБИ НА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ И САНИТАРНИ ТЕХНИЧАРИ ВО ОХРИД

# ЗДРАВСТВО

**Сојузот на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија е невладина, непрофитабилна, волонтерски заснована организација, и за да се стане негов член прво лицето треба да работи професионално во овој дел. "Априлските средби" се традиционални и се активност на медицинските лаборанти и санитарните техничари во државата.**

**С**ојузот на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија, кој традиционално ги подготвува "Априлските средби", годинава ќе се одржат од 13 до 15 април во Охрид. Тоа ќе биде 22. стручно едукативен собир, на кој ќе се говори за најновите методи и сознанија од областа на медицината, а корисни за луѓето од нивната бранша.

Претседателот на Здружението, Борче Георгиевски, вработен во лабораторијата во Поликлиниката "Бит-пазар" во состав на Здравствен дом "Скопје", ја презентираше програмата и целта на априлскиот медицинскиот собир.

"Цел на овие средби - вели претседателот Георгиевски - е да се соберат луѓето од овој еснаф, да се запознаат со најновите методологии, постапки, анализи во делот на клиничкото работење, во трансфузиологијата, во микробиологијата, односно она што претставува новина во делот на дијагностицирањето, во работата. Годинашна тема ја насловивме во однос на делот за она што претставува нови трендови и методи во клиничко-хемиската дијагностика, со цел да се надминат бурните времиња, кои сега во овој транзиционен развој го следат здравството. И покрај големата сиромаштија сепак успеваме да го едуцираме нашето членство и континуирано да ги следиме светските трендови и методи кои се работат. Колку тие ќе можат да се применат не зависи од нас и од нашата добра волја. Сè зависи од материјалните средства кои ги нуди државата. Со сигурност можам да кажам дека во теоретскиот дел и она што претставува едукативен дел сме многу напред и не заостануваме, а што се однесува до набавката на материјал, репроматеријал, таа не е во наша надлежност, но ќе се потрудиме да помогнеме".

На "Априлските средби" ќе присуствуваат и гости, нивни соработници од други држави од поранешна Југославија, со кои можат да ги разменат мислењата и искуствата. Покрај овие средби во април, исти такви Здружението организира и во октомври. И двата собира имаат меѓународен карактер. "Октомвриските средби" се малку поголеми, и годинава ќе обележат 35 години.

"Говориме за традиција во нашава земја и како Здружение имаме големо искуство во тој дел - богати сознанија во однос на технологијата која ја работиме и можеме да се пофалиме дека наши колеги, поединци, луѓе со кои работиме на овие дејности учествуваат на меѓународни конгреси, симпозиуми, семинари, истакнувајќи ги актуелните состојби со кои ние работиме по светски трендови, истовремено применувајќи ги нивните искуства. Имаме добра соработка со здруженијата на ниво на поранешните југословенски простори - Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора. Веќе



**БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ,  
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  
ЗДРУЖЕНИЕТО**

Пишува: Милева ЛАЗОВА

## КЛИНИЧКО-ХЕМИСКА ДИЈАГНОСТИКА ПО СВЕТСКИ НОРМИ



аплициравме и сме кандидат-посматрач во Европското здружение и во октомври треба да бидеме полноправно примени. По тој автоматизам аплициравме и во Светската организација за биомедицински лабораториски дијагностички работници", додаде претседателот Георгиевски.

Здружението е формирано во 1953 година и е именувано како Здружение на здравствени работници, во кое не биле членови само медицински лаборанти и санитарни техничари, туку биле вклучени и медицински сестри, акушерки, забни и физиотерапевтски техничари, рендген техничари. Но, пред 20 години тогашните членки формирале сопствени здруженија.

"Ние повлекуваме само една паралела, односно ние сме правен наследник во оној дел кој ја претставува нашата бранша. Во моментов имаме околу 1.100 членови во Македонија, организирани во 18 здруженија".

Кога станува збор за проблемите со кои се соочува Здружението претседателот Георгиевски вели дека тоа можеби не е толку компетентно во делот на директен преговарач за одредени проблеми или состојби во кои се наоѓаат и вработените и организацијата.

"Комуницираме со Министерството за здравство, наоѓаме разбирање, но во моментов размислуваме дека ќе ни биде неопходна и Комора на здравствени работници, која ќе има сосема други обврски и јавни овластувања од страна на Министерството", објаснува Георгиевски.